

# СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

## ИНФОРМАТОР

за запишување ученици во I (прва) година во учебната 2021/2022 година  
во СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

Изборот и запишувањето на учениците зависи од бројот на поените. Учениците што конкурираат во нашето училиште треба да имаат минимум 60 поени.

- 1. За средниот успех од VI до IX одделение ученикот може да добие најмногу 50 поени** (општиот успех од VI до IX одделение се собира, се дели на 4 (четири) и истиот број се множи со коефициент 10).
- 2. За средниот успех постигнат од четирите предложени наставни предмети** (два наставни предмети задолжително за сите видови образование и два предмети што се значајни за струката), **ученикот може да добие најмногу 20 поени** (5 поени за секој предмет).

Изборни подрачја/комбинација Стручно образование/Струка	Предмети	Предмети	Предмети	Предмети
Гимназиско образование - Природно-математичко подрачје (комбинација-А)	Мајчин јазик	Странски јазик	Математика	Физика
Гимназиско образование - Природно-математичко подрачје (комбинација-Б)	Мајчин јазик	Странски јазик	Математика	Биологија
Гимназиско образование - Општествено-хуманистичко подрачје (комбинација-А)	Мајчин јазик	Странски јазик	Математика	Историја
Гимназиско образование - Општествено-хуманистичко подрачје (комбинација-Б)	Мајчин јазик	Странски јазик	Математика	Историја
Гимназиско образование - Јазично-уметничко подрачје (комбинација-А)	Мајчин јазик	Странски јазик	Математика	Историја
Гимназиско образование - Јазично-уметничко подрачје (комбинација-Б)	Мајчин јазик	Странски јазик	Математика	Историја
Стручно образование Економија, право и трговија Економски техничар Правен техничар	Мајчин јазик	Странски јазик	Математика	Историја

**3. За освоено место од меѓународни и државни натпревари – Дипломи, ученикот може да добие:**

- За освоено место од меѓународни натпревари - 5 поени
- За освоено место од државни акредитирани натпревари:
  - За I место - 3 поени
  - За II место - 2 поени
  - За III место - 1 поен

**Доколку ученикот поседува повеќе Дипломи, се вреднува само една – онаа што носи најмногу поени.**

**4. За средна вредност од поените за поведение од VI до IX одделение, ученикот може да добие најмногу 5 поени.**

(Примерно поведение се вреднува со 5 поени, добро поведение се вреднува со 3 поени и незадоволително поведение се вреднува со 0 поени. Средната вредност е збир од поените за поведението од VI до IX одделение поделен со 4).

**Ученикот по сите критериуми утврдени со Конкурсот може да добие најмногу 80 поени.**

**Учениците при уписот во Гимназиско образование, во Пријавата за запишување, задолжително треба да се одлучат за две од понудените 6 (шест) изборни подрачја.**

(Бројот на ученици во паралелката треба да биде согласно Законот за средно образование).

**НАПОМЕНА:**

**По објавување на ранг листите со резултатите од запишувањето, учениците кои не се запишани во училиштето, задолжително ја подигнуваат целокупната доставена документација поднесена во училиштето во рок од 48 часа.**